

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2022



Република Северна Македонија
Министерство за финансии
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ



WWW.UJP.GOV.MK

Подготвува и издава:
Управа за јавни приходи
бул. „Кузман Јосифовски-Питу“ бр.1, 1000 Скопје
www.ujp.gov.mk
info@ujp.gov.mk

Дата на издавање: 24.08.2023 година

Наслов: Годишен извештај на Управа за јавни приходи за 2022 година

Уредници: Сектор за стратешко планирање, анализа и статистика

Дизајн и припрема: Драгица Николоска - Сектор за поддршка на директорот и односи со јавност

ISSN: 1857-7121

Бр: 08-5075/1

http://www.ujp.gov.mk/mk/osnovni_dokumenti/category/113

2023 © Управа за јавни приходи

Материјалот е наменет за некомерцијални цели на Управата за јавни приходи. Копирање, умножување и употреба на материјалот за комерцијални цели не е дозволено. При користење на податоци од публикациите на Управата за јавни приходи потребно е да се цитира изворот.

СОДРЖИНА

ВИЗИЈА	6
МИСИЈА	7
ЛИЧНА КАРТА НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ	8
ДАНОЧНА РЕГУЛАТИВА	12
ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ ВО УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ	14
ОБУКИ И СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ	16
СОРАБОТКА И ЧЛЕНСТВО НА УЈП СО МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	17
ДОБРОВОЛНО И ЗАКОНСКО ИСПОЛНУВАЊЕ НА ДАНОЧНИТЕ ОБВРСКИ	21
ПЛАН И НАПЛАТА НА ДАНОЦИТЕ, СОЦИЈАЛНИТЕ ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА И ДРУГИ ЈАВНИ ДАВАЧКИ ВО 2022 ГОДИНА	22
ПЛАН И НАПЛАТА НА ДАНОЧНИТЕ ПРИХОДИ	25
ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ	27
ДАНОК НА ДОБИВКА	28
ДАНОК НА ЛИЧЕН ДОХОД	29
ПРИХОДИ ОД СОЦИЈАЛНИ ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА	30
ПОДОБРЕНО АДМИНИСТРИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ДОЛГОВИ	31
КОНТРОЛИ НА ДАНОЦИ, ДРУГИ ЈАВНИ ДАВАЧКИ, КОНТРОЛИ ВО ФУНКЦИЈА И ОСТАНАТИ КОНТРОЛИ	33
ПРАВНИ РАБОТИ	34
ПОСТАПКИ ЗА ПОРАМНУВАЊЕ И ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА	35
КРИВИЧНИ ПРИЈАВИ	35
УЧЕСТВО НА УЈП НА ПОЗНАЧАЈНИ МЕЃУНАРОДНИ НАСТАНИ	36
УЈП ПРОФИЛИ НА СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ	38
СТАТИСТИКИ	39



Почитувани,

2022 година, Управата за јавни приходи и покрај предизвиците наметнати од здравствена и енергетската криза, ги оствари и надмина проекциите на планираниот Буџет и со тоа овозможи, неспорно функционирање на општествениот механизам. Околу 90,22% од прибраниот приход е од доброволно платен данок. Традиционално, големите компании и во оваа 2022 година со најголем процент учествуваа во исполнувањето на приходната страна од Буџетот. И покрај специфичните економски услови нималку не заостануваа ниту малите и микро претпријатија. Партнерскиот однос кон даночните обврзници го продолживме и оваа година, со остварени постепени стратегии микро, мали и големи компании и со нивните претставници отворено дискутиравме за потребите на бизнис секторот, за унапредување на даночните услуги за модернизација и дигитализација на УП, која значи и поголема ефикасност и ефективност и на нашето, но и на работењето на бизнис заедницата.

Низ цела 2022 година, се подготвувавме за реализација на модернизацијата и дигитализацијата во УП. Посветени сме на утврдувањето на ризик факторите за да може поуспешно, неселективно и објективно да се бориме со даночната евазија. Не постои силен даночен орган, без најредни услуги, развиен Даночен информационен систем, следење

на меѓународните практики, користење на проверени алатки за работа и посветени даночни службеници кои постојано ќе ја подобруваат комуникацијата и соработката со даночните обврзници.

Во тек на 2022 година, многу активно и транспарентно учествувавме во широка дебата за предлог Концепцијот на даночни реформи. Заедно со Министерството за финансии и Царинската Управа од една страна и даночни експерти, професори од економските факултети, претседатели на Стопанските комори како претставници на бизнис секторот во земјата, политичките претставници академици, воведме конструктивни разговори и дискутиравме за Концепцијот на даночната реформа, чија крајна цел беше носење решенија кои се од суштинско значење за државата и граѓаните. Овој систем на проширување на даночната база кој беше предложен ќе игра значајна улога во заздравувањето на нашата економија од кризата и треба да продуцира повисоки и одржливи стапки на економски раст како и стабилно, општествено и транспарентно управување со јавните финансии. Одговорност на сите е да создаваме решенија кои ќе бидат соодветни и кои ќе овозможат подобрување на јавните услуги, ќе отворат можности за нови квалитетни инвестиции, ќе овозможат рамномерен регионален развој, раст и развој на домашната економија. Предложивме и измена и дојолнување на Законот за УП, која предвидува државните службеници да

џи трансформираме во даночни службеници, а преку осигурување на сираџешките цели и мерки креираме услови за раст на доброволната усогласеност, развиен и брз информационен даночен систем и повеќе услужени, задоволни даночни обврзници. Преку низа проекти и новини продолжуваме да создаваме модерна даночна администрација, едуцирани и посветени вработени, намалување на сивата економија и прилагодување на европските норми. Го започнавме скрининг процесот за даночната област. Прежоварачките тимови работат и продолжуваат да работат на усогласување на нашето со европското, даночно законодавство. Низ сите изминали години не изостана и безрезервната поддршка од меѓународните организации и институции.

Поддршката која ни ја даваат ММФ, Европската Унија и Светска банка за нас се од огромно значење, за градење помодерна, поефикасна даночна управа која може да варира на даночните администрации во Европа и светот.

Склучивме Меморандум за соработка со Хрватската даночна администрација, а во рамките на Иницијативата Отворен Балкан, потпишавме Меморандум за разбирање и за соработка на даночните администрации на Србија и Албанија, со што создадовме можност за проглубочување на соработката, унапредување на меѓусебните односи, развој и размена на искуства во приоритетните области на даночните институции како и поврзување на региони во заедничка борба против фискалната евазија како и примена на најредни методи за наплата на приходите и размена на најдобрите практики и искуства. Целосното исполнување на стандардите од Инклузивната рамка на БЕПС, односно имплементирањето на мерките за борба против ерозија на даночната основа и префрлување на добивката (BEPS-base erosion and profit shifting) со особен осврт кон четирите минимални стандарди (штитени даночни практики, злоупотреба на договори, извештај по земји и решавање на спорови) е обврска која продолжуваме да ја исполнуваме и понатаму.

Над 135 земји и јурисдикции ги спроведуваат мерките за справување со избегнувањето на даноци, подобрување на усогласеноста со меѓународните даночни правила, обезбедување транспарентно даночно окружување и справување со даночните предизвици кои произлегуваат од дигитализацијата на економијата.

Главната цел на проектот БЕПС е развивање на ефективни домашни и меѓународни инструменти за справување со агресивните и штитени даночни практики кои придонесуваат за загуба на приходи, при што исполнувањето на стандардите ќе придонесе и кон модернизација на процесите во Управата и нивно усогласување со процесите кои се одвиваат во другите држави.

Празникот на даночници работници „Св. Мајтеј“ оваа година го одбележавме во знакот женското претприемништво. Одржавме повеќе средби и работилници низ целата држава токму со жени претприемачки каде имавме можност да се запознаеме со нивните искуства, предизвици и потреби за водење бизнис.

Извршиме историски највисок поврат на ДДВ кон стојанството со вкупна сума од 44,7 милијарди денари, односно 727 милиони евра и на тој начин обезбедивме сигурно домашно производство. Преку проектот „Мој ДДВ“ продолживме кон граѓаните да го враќаме дел од данокот на додана вредност изразен во фискалните, со што директно влијае на домашното буџет и индиректно врз домашната потрошувачка. По основ на оваа мерка, на смејките на граѓаните во тек на 2022 година вративме околу 2,2 милијарди денари или близу 35,2 милиони евра.

Исто така преку мерката - субвенционирање на придонесите заради исплатата на повисоки плати на вработените, во просек секој месец околу 346,8 милиони денари се исплаќаат кон 29 400 компании за да може на вработените да им исплатат повисоки плати. Вкупната субвенција по оваа мерка која траеше заклучно со октомвриската плата изнесува 3,486,787,381 денари.

Задоволни сме и од даночниот приход што го остваривме во износ 104,391,679,439 денари што е за 16.49% повисок во однос на остварениот приход во 2021 година кој изнесувал 89,617,375,326 денари.

И во тек на 2023 година продолжуваме да ги реализираме сираџешките цели, посветено да ја следиме нашата визија и мисијата и да ја негуваме и надградуваме врската помеѓу Управата за јавни приходи и даночните обврзници.

Со почит,

ДИРЕКТОР
Сања Лукареска



ВИЗИЈА



ВИЗИЈАТА НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ Е ДА СТАНЕ МОДЕЛ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕПОЗНАТЛИВА СПОРЕД НАЈДОБРИТЕ ПРАКТИКИ НА ЕУ И СТАНДАРДИТЕ ЗА КВАЛИТЕТ, СО ВИСОК ИНТЕГРИТЕТ И ДОВЕРБА ВО ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА КАКО ГАРАНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ВИСОК СТЕПЕН НА ДОБРОВОЛНА УСОГЛАСЕНОСТ НА ДАНОЧНИТЕ ОБВРЗНИЦИ.

За да ја оствариме нашата визија, продолжуваме да го зајакнуваме административниот капацитет со цел да ги постигнеме зголемените стандарди во работењето, со подобрување на деловните практики и внесување на промени согласно со севкупната дигитална трансформација.

Започнавме да внесуваме нова организациска култура во работењето на даночната администрација, која обезбедува професионалност, квалитетно и транспарентно работење и одговорност за резултатите.

Управата за јавни приходи креира единствена политика за обезбедување на едноставни даночни постапки и дигитализирани услуги за помош и поддршка на даночните обврзници за навремено и точно исполнување на обврските.

Во управувањето со даночната усогласеност, се базираме на приоретизирање на ризиците кои влијаат на доброволната усогласеност на даночните обврзници, така што се применуваат вистинските активности, во вистинското време кон вистинските даночни обврзници, водејќи сметка за принципите на ефективност и ефикасност.

Управата за јавни приходи применува управувачки стратегии кои обезбедуваат даночните обврзници да се третираат доследно и праведно, како гаранција за одржување доверба во интегритетот на инситуцијата.

Во остварување на своите деловни активности, Управата се обврзува да негува отворен и одговорен пристап кон даночните обврзници, вработените, институциите на државата, меѓународните организации и целокупната општествена заедница.

МИСИЈА



*НАШАТА МИСИЈА Е: ДА ОБЕЗБЕДИМЕ ПРАВЕДНА И ЕФИКАСНА
НАПЛАТА НА ДАНОЦИТЕ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ДАВАЧКИ СО ВИСОК
СТЕПЕН НА ДОБРОВОЛНА УСОГЛАСЕНОСТ НА ДАНОЧНИТЕ ОБВРЗНИЦИ
ПРИ ИСПОЛНУВАЊЕ НА ДАНОЧНИТЕ ОБВРСКИ, ПРЕКУ ЕДНОСТАВНИ
ДАНОЧНИ ПОСТАПКИ И ДИГИТАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ ЗА ПОМОШ И
ПОДДРШКА НА ДАНОЧНИТЕ ОБВРЗНИЦИ ЗА НАВРЕМЕНО И ТОЧНО
ИСПОЛНУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ.*

Во извршување на нашата мисија од даночните обврзници очекуваме:

- Искреност и чесност во меѓусебната соработка
- Навремено доставување на точни и целосни информации кои се потребни за водење на постапките
- Плаќање на даноците во законски пропишаните рокови
- Водење на книгите и евиденциите на пропишан начин
- Редовно известување за промените на основните податоци



ОПШТИ ПОДАТОЦИ

ФИНАНСИРАЊЕ

- **Назив** - Управа за јавни приходи (УЈП)
- **Правна форма** - Орган на државна управа во состав на Министерството за финансии со својство на правно лице
- **Функционира** - Единствено на територијата на Република Северна Македонија
- **Седиште** - Скопје
- **Адреса** - ул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр.1, 1000 Скопје
- **Конститутивен акт** - Закон за Управата за јавни приходи („Службен весник на РМ“, бр.80 од 30.12.1993 година)
- **Раководење** - Директор
- **Избор на директор** - Директорот и неговиот заменик ги именува и разрешува Владата на РСМ на период од четири години
- **Буџет на Република Северна Македонија**
- Приходи од склучени договори за вршење контрола и наплата на јавни давачки
- 25% од приходите од откриени и наплатени даноци и камати
- Други приходи утврдени со пропис
- **Постапување:** Закон за Управата за јавни приходи, Закон за даночна постапка, законите со кои се уредуваат одделни видови даноци и ратификуваните меѓународни договори.

НАДЛЕЖНОСТИ

- Спроведување на законите и други прописи за даноците
- Регистрација на даночни обврзници, доделување ЕДБ и водење регистар на даночни обврзници
- Прием на даночни биланси, извештаи и пријави, водење даночни евиденции, утврдување на даноци, наплата и поврат на даноци, следење и анализа на даночни приходи
- Утврдување и наплата на други јавни давачки согласно закон или договор
- Наплата на парични казни, глоби и трошоци изречени во парнични, прекршочни, кривични и управни постапки во корист на РСМ
- Инспекциски надзор
- Следење и анализа на примената на прописите и функционирање на даночниот систем
- Следење и анализирање на даночните приходи
- Давање појаснување на даночни обврзници во примена на прописите за даноците, обезбедување јавност во работата
- Воведување, организирање, користење и развој на единствен даночен информативен систем
- Издавање на уверенија, потврди и други документи за платени даноци
- Донесување на финансиски план, програма и планови за работа
- Соработка со даночни органи на други држави
- Примена на меѓународните договори од областа на даноците и давање меѓународна правна помош

Основни акти

Акт за организација, Акт за систематизација, Колективен договор на УЈП, Кодекс на етика

Старост

- од 20 до 29 години - **17**
- од 30 до 39 години - **260**
- од 40 до 49 години - **282**
- од 50 до 59 години - **235**
- од 60 до 64 години - **204**

Образование

- Високо образование 72% - **715 лица**
- Вишо образование 4% - **39 лица**
- Средно образование 23% - **233 лица**
- Основно образование 1% - **11 лица**

Вработени

998 вработени
(состојба 31.12.2021)



Жени
511



Мажи
487

Статус

Даночни службеници/
Државни службеници/
Вработени согласно
Законот за работни
односи

Ден на УЈП Свети Матеј - заштитник на даночниците - Награди и признанија

- Признание за долгогодишна непрекината работа во Управата за јавни приходи (јубилеј 10/20/30/40)
- Благодарница за долгогодишна работа во Управата за јавни приходи (по основ на остварување на право на старосна пензија)
- Пофалница за професионалност и ефикасност во работата на УЈП
- Пофалница за посебен придонес во исполнување на работните цели и задачи на Управата за јавни приходи
- Јубилејна награда претставена во паричен износ од една просечна плата исплатена во Управа за јавни приходи во последните 3 (три) месеци
- Други награди






ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА



ДГДО/РЕГИОНАЛНИ ДИРЕКЦИИ /ДАНОЧНИ ОДДЕЛЕНИЈА И ДАНОЧНИ ШАЛТЕРИ

- Дирекција за големи даночни обврзници
- Регионална дирекција Скопје
- Регионална дирекција Битола
- Регионална дирекција Прилеп
- Регионална дирекција Струмица
- Регионална дирекција Тетово
- Регионална дирекција Штип





ФИНАНСИРАЊЕ НА УЈП	2022	2021
Буџет на Република Северна Македонија	2,867,610,904 МКД	2,504,867,062 МКД
Приходи од склучени договори за вршење контрола и наплата на јавни давачки	734,470,603 МКД	630,334,921 МКД
Вкупни приходи на УЈП	3,602,081,507 МКД	3,135,201,983 МКД
Од буџетските приходи надоместени се	2,867,610,904 МКД	2,504,867,062 МКД
Од сопствените приходи надоместени се	113,515,234 МКД	127,464,764 МКД
Вкупни расходи на УЈП	2,981,126,138 МКД	2.632.331.826 МКД



ДАНОЧНА РЕГУЛАТИВА

ЗАКОНСКИ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА



ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Се донесе Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност со кој се пропиша ослободување од оданочување со ДДВ на прометот на основните производи за човечка исхрана и повластена даночна стапка од 10% врз прометот и увозот на енергенти.

Исто така, се донесе „Одлука за определување на видот на добрата и временскиот период на ослободување од плаќањето на данокот на додадена вредност во земјата со право на одбивка на претходниот данок“ објавена во „Службен весник на РСМ“, бр.58/22 од 12.03.2022 година и исправка на истата во „Службен весник на РСМ“, бр.64/22 од 17.03.2022 година, со која лебот, брашното тип 400, млекото со 2,8%, 3,2% и 3,5 % масленост, белиот шеќер, сончогледовото масло, месото и другите кланични производи за јадење, белиот ориз и јајцата се оданочуваат со даночна стапка од 0%, односно се ослободени од данокот на додадена вредност, како и „Одлука за определување на видот на добрата и временскиот период на примена на повластена даночна стапка“ објавена во „Службен весник на РСМ“ бр. 58/22 од 12.03.2022 година, со која енергентите се оданочуваат со повластена стапка на ДДВ од 10%.

Двете одлуки се применуваат до 31 мај 2022 година.

ДАНОК НА ДОБИВКА

Согласно одлуката на Централен регистар на РСМ за продолжување на рокот за поднесување годишна сметка за 2021 година, Управата за јавни приходи го продолжи рокот за поднесување на обрасците „ДБ“, „ДБ-ВП“, „ДБ-НП/ВП“, „ДЛД-ДБ“ и „Б“ чиј рок на поднесување е усогласен со рокот на поднесување на завршна сметка. Рокот за поднесување на обрасците „ДБ“, „ДБ-ВП“, „ДБ-НП/ВП“, „ДЛД-ДБ“ и „Б“ се продолжи до 10 март 2022 година за поднесоци во хартиена форма и до 25 март 2022 година за поднесоци во електронска форма.

СОЦИЈАЛНИ ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА

Се донесе Закон за изменување и дополнување на Законот за минимална плата во Република Северна Македонија, („Службен весник на РСМ“, бр.41 од 24.02.2022 година), со кој сите работодавачи кои ги исполнуваат пропишаните услови имаат право на финансиска помош за исплата на разликата од придонесите на нето зголемената минимална плата за период од месец март 2022 до месец декември 2022 година.

Висината на минималната плата не може да биде пониска од 57% од висината на просечно исплатената нето плата во Република Северна Македонија за претходната година, според податоците на Државниот завод за статистика. На работодавачот ќе му се обезбеди финансиска помош за исплата на разликата од придонесите на нето зголемената минимална плата во износ од 1.197,00 денари.

Финансиската помош се обезбедува на работодавачите за работниците на кои основната плата ќе се исплати до нивото на бруто плата во износ од 26.422,00 денари.

ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ ВО УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ



Зајакнување на персоналот на УЈП со нови 35 вработувања на неопределено време по Јавен оглас број 03/2022, 13 нови вработувања во постапка на мобилност, 23 распоредувања и 61 унапредувања по Интерен конкурс број 01/2021.



На 148 вработени престанал работниот однос во Управата за јавни приходи во периодот јануари-декември 2022 година од кои 102 престаноци - старосна пензија и 24 престаноци по разни основи.

Врз основа на евиденцијата на Секторот за човечки ресурси во делот за поведени дисциплински постапки за периодот од 01.01.2022-31.12.2022 година, утврдена е следната состојба 8 дисциплински постапки против 12 вработени, 7 постапки завршени против 10 вработени и изречени 10 парични казни од кои (3) поништени по жалба; 10 изречени опомени против 10 вработени.

Организациона единица	Жени
УЈП-ГД	95
ДГДО	30
РД СКОПЈЕ	81
РД БИТОЛА	61
РД ПРИЛЕП	55
РД ТЕТОВО	66
РД ШТИП	74
РД СТРУМИЦА	49
ВКУПНО	511


Организациона единица	Мажи
УЈП-ГД	62
ДГДО	25
РД СКОПЈЕ	81
РД БИТОЛА	51
РД ПРИЛЕП	47
РД ТЕТОВО	120
РД ШТИП	61
РД СТРУМИЦА	40
ВКУПНО	487

Организациона единица	Вкупно
УЈП-ГД	157
ДГДО	55
РД СКОПЈЕ	162
РД БИТОЛА	112
РД ПРИЛЕП	102
РД ТЕТОВО	186
РД ШТИП	135
РД СТРУМИЦА	89
ВКУПНО	998



Образовната структура на вработените е:

- 72% или 715 лица со високо образование,
- 4% или 39 лица со вишо образование,
- 23% или 233 лица со средно образование
- 1% или 11 лица со основно образование



ОБУКИ И СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ

Подобрување на плановите за едукација на даночните обврзници и зајакнување на капацитетот на вработените преку едукација.

Насочената едукација на вработените преку Даночната Академија (ДА) треба да ја поддржи реорганизацијата на институцијата и новите деловни процеси на клучните функции, како и потребите за обука за работењето и управувањето со цел да ја подобри способноста на вработените на сите нивоа

Во периодот јануари-декември 2022 година реализирани се вкупно 38 едукативни настани за вкупно 898 слушатели (вработени во УЈП, даночни обврзници и учесници на студиска посета).

Имено, реализирани се:

1. 24 планирани едукации со активно учество на 860 вработени од УЈП.
2. Во извештајниот период реализирани се и вон плански активности, вкупно 14 ад - хок обуки за вработените во УЈП во земјата и странство подржани од домашни институции и меѓународни програми на теми и области поврзани со редовните работни задачи на Управата како и за даночни обврзници на кои активно учествуваа 38 вработени во Управата.



СОРАБОТКА И ЧЛЕНСТВО НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ СО МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

Соработката со меѓународните стручни организации е од големо значење за УЈП. Се посветува особено внимание на размена на искуства и стручни знаења помеѓу даночните администрации од европските земји, а честопати и пошироко. Не се помалку важни и билатералните контакти со даночните администрации, особено со оние од регионот, со кои често ја имаме сodelуваме идентични или слични состојби и со кои размената на искуства е многу деловорна. Размената на податоци и искуствата на меѓународно ниво ќе придонесе да се забрза процесот на модернизација на УЈП.

ЕУ ТВИНИНГ ПРОЕКТ СО АВСТРИЈА И ХРВАТСКА „ПОДОБРУВАЊЕ НА НАПЛАТАТА НА ПРИХОДИ И ПОДОБРУВАЊЕ НА ДАНОЧНАТА И ЦАРИНСКАТА ПОЛИТИКА”

Управата за јавни приходи заедно со Царинската управа и Министерството за финансии од јануари 2020 година учествуваше во ИПА Твининг проектот „Подобрување на наплатата на приходи и подобрување на даночната и царинската политика”. Основна цел на проектот беше усогласување на даночното и царинското законодавство, во согласност со релевантното законодавство на ЕУ и најдобрите практики. Проектот беше насочен кон поедноставување на даночните и царинските процедури што ќе резултира во подобрување на квалитетот на даночните и царинските услуги што им се нудат на граѓаните. Земјите членки на ЕУ, Австрија и Хрватска се Твининг партнери на Управата за јавни приходи.

Имајќи ги предвид клучните приоритети во Националната програма за усвојување на правото на ЕУ (Acquis Communautaire), помошта од земјите-членки на ЕУ ќе биде од голема корист за постигнување на понатамошно усогласување во областа на директните и индиректните даноци со сите релевантни акти на ЕУ.

Во рамки на проектот се одржаа следните позначајни настани:

- на 09.03.2022 година одржан е деветиот управувачки одбор на Твининг проектот;
- на 1-ви јуни 2022 година во Министерство за финансии одржан е 10-от Управувачки одбор;
- на 2-ри јуни 2022 година одржан е промотивен настан за презентација на постигнатите резултати во рамките на Твининг проектот.

Воедно, вработени од Управата за јавни приходи учествуваа на:

- работилница за DWH и
- работилница Assessment of the capacity of the existing IT system of PRO (13.06.- 17.06.2022).

Со примена електронска пошта од ДЕУ, УЈП е известена дека Твининг проектот е прекинат.

ИНТРА-ЕВРОПСКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДАНОЧНИ АДМИНИСТРАЦИИ (ИОТА) е меѓународна организација која има за цел продлабочување на соработката и размена на искуства помеѓу 44 даночни администрации - членки на ИОТА, преку присуство на семинари, работилници и средби на групи по одредени области. Во текот на 2022 година 30 вработени учествуваа на 10 настани организирани во рамки на ИОТА програмата.

Воедно од страна на Управата за јавни приходи беа одговорени следните прашалници: Annual Survey on IOTA Strategy Implementation; IOTA activities in the Q2 of 2021 and the 25th General Assembly of IOTA.

Управата за јавни приходи, претставувана од директорката Сања Лукаревска заедно со раководствата на даночните администрации од 44 земји членки, ја утврдија новата петгодишна стратегија на ИОТА за период 2023 – 2027 година. На Генералното собрание беа разгледани: измените и дополнувањата на Повелбата, новиот Кодекс на однесување, а се утврди и финансиската рамка за наредните години и Буџетот за наредниот период.

Управата за јавни приходи од 1997 година е полноправна членка на Интра-европската организација на даночните администрации (ИОТА)

(ОЕСД) ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА И РАЗВОЈ -

Организација која промовира политики за унапредување на економијата и благосостојбата на луѓето. Северна Македонија е членка на Глобалниот форум за транспарентност и размена на информации за даночни целина ОЕЦД, кој брои над 160 членки. Глобалниот форум е клучна меѓународна организација која работи на имплементација на меѓународните стандарди за даночна транспарентност и размената на информации. Глобалниот форум осигурува дека овие високи стандарди за транспарентност и размена на информации за даночни цели се поставени низ целиот свет преку активности за мониторинг и вршење увид/оценување (peer review) над примената на меѓународните стандарди.

ОЕЦД И РАЗМЕНА НА ИНФОРМАЦИИ СОГЛАСНО ДОГОВОРИТЕ ЗА ОДБЕГНУВАЊЕ НА ДВОЈНО ОДАНОЧУВАЊЕ - Номинирани лица од Управата за јавни приходи учествуваа на онлајн состаноци на работната група на ОЕЦД за акција 5 и 6.

Во однос на Акција 5, Република Северна Македонија во 2021 година беше оценета од страна на Глобалниот форум на ОЕЦД на Акција 5 од БЕПС Инклузивната рамка (даночни мислења) и притоа ОЕЦД нема препораки во однос на земјата бидејќи е земја која ниту законски, ниту во пракса не може да издава мислења во согласност со рамката за транспарентност од Акција 5 од БЕПС Инклузивната рамка.

Во однос на Акција 6, ОЕЦД ја анализираше состојбата во Северна Македонија и даде препорака да се измени Законот за ТИРЗ со додавање одредби за пехус пристапот, со цел активностите на ТИРЗ да не се сметаат како потенцијално штетен даночен режим и штетна практика.

За акција 13 „Извештаи по земја“ се спроведе проектната активност - Дигитална размена на информации за даночни цели во рамки на проектот: “Support to Public Finance Management Reform in the Republic of North Macedonia in the area of international taxation and local taxes”. Овој проект е имплементиран од УНДП, во соработка со Словачката даночна администрација. Воспоставувањето на достава на Извештаи по земја (County by Country Reporting) е дел од оваа проектна активност.

За Акција 14 се изготви предлог Прирачник за МАП кој беше доставен на анализа до вработените кои учествувале во активности поврзани со МАП/ номинирани лица за акција 14. Номинираните лица учествуваа на онлајн состаноците на работната група за МАП на ОЕЦД.



МЕЃУНАРОДЕН МОНЕТАРЕН ФОНД (IMF) - Во согласност со стратешките планови и цели, соработката со Меѓународниот монетарен фонд е во насока на развивање и реформирање на основните функции на Управата за јавни приходи преку обезбедување на техничка помош и обука.

Користење на техничка помош преку ММФ

Во текот на 2022 година се одржаа следните ММФ мисии:

- 11 технички мисии и
- 1 регионален настан за фискализација

Учество во програмските активности на ФИСКАЛИС 2022

Во текот на 2022 година:

- на настан организиран во рамки на ФИСКАЛИС на тема: „Упатство за критериуми за имплементација на Chatbot“ одржан во Штутгарт – Германија во период од 13 – 15 јули 2022 година учествуваа 2 вработени;
- на Вториот пленарен Состанок на FISCALIS на Проектната група на ЕУ АИАС заедницата кој се одржа во Копенхаген – Данска во период од 05 - 09 септември 2022 година учествуваше 1 вработен;

Управата за јавни приходи изготви Извештај за извршени преговори за усогласување на Договорот меѓу Република Северна Македонија и Европската Унија за учество на Северна Македонија во Програмата на Унијата Фискалис за периодот 2021-2027 година, со усогласен Договор, при што Извештајот и предлог Информацијата за Влада на Република Северна Македонија ги достави до Министерството за финансии. Информацијата се усвои од Владата на Република Северна Македонија и договорот е доставен до DG TAXUD на финално одобрување. На ден 11.07.2022 година во Брисел Белгија, потпишан е Договорот меѓу Република Северна Македонија и Европската Унија за учество на Северна Македонија во Програмата на Унијата Фискалис за периодот 2021-2027 година. Во периодот 27 и 28 Септември 2022 година, во Скопје, се одржа 4-тиот состанок на работната група „Изработка на правилник за chatbot платформата во даночните администрации“

(CEF) ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ФИНАНСИИТЕ

Центарот за развој на финансиите (CEF) има за цел поддршка во развојот на капацитетите во менаџирањето на јавните финансии, даночната политика и администрација, и реформите во централното банкарство преку обезбедување на високо квалитетни практични програми и обуки (работилници, семинари, сертифицирани програми) и поттикнување на регионалната соработка.

Во насока да се унапреди регионалната соработка, од страна на Центарот за развој на финансиите (CEF) се спроведува проект за поддршка на даночните администрации во Југоисточна Европа со цел зајакнување на капацитетите на даночните управи и справување со предизвиците со кои се соочуваат.

Користење на техничка помош преку ЦЕФ

Во текот на 2022 година на 9 настани организирани од ЦЕФ учествуваа 29 вработени од УЈП.

Користење на техничка помош преку инструментот TAIEH

Во текот на 2022 година не се поднесени нови апликации за работилница, експертска мисија или студиска посета.

ДОБРОВОЛНО И ЗАКОНСКО ИСПОЛНУВАЊЕ НА **ДАНОЧНИТЕ ОБВРСКИ**



Наша цел е да го зголемиме доброволното пријавување и наплата на даночните обврски, преку подигнување на довербата на даночните обврзници кон институцијата и обезбедување на можности за брз и едноставен контакт, информирање, едуцирање и квалитетни услуги, без интервенции и било какви репресивни политики.

ДАДЕНИ УСЛУГИ КОН ДАНОЧНИ ОБВРЗНИЦИ

Во периодот јануари-декември 2022 година дадени се 5,905 писмени одговори на поставени прашања и барања доставени преку е-пошта од даночните обврзници. Одржани се и 2.480 советодавни посети кај даночните обврзници и 4,667 едукативни семинари, а се со цел информирање и едукација на даночните обврзници за законски обврски за доброволно и навремено исполнување на даночните обврски.

	2022	2021	2020
Писмено одговорени прашања и барања на ДО доставени преку е-пошта	5,905	12,443	13,398
Советодавни посети кај даночните обврзници	2,480	3,719	2,790
Едукативни средби/семинари	4,667	406	138
Вкупно	13,022	16,568	16,438

АКТИВНОСТИ ВО КОНТАКТ ЦЕНТАРОТ

Во 2022 година се извршени 969 телефонски известувања на даночните обврзници за нивните долгови. Преку Повикувачки Центар-Инфо даноци во рамките на кој функционира телефонската линија 0800 33 000 се примени 15,671 повик од даночните обврзници со прашања за даноците и оданочувањето од кои 7,360 за данок на личен доход, 669 за данок на добивка, 3,442 за данок на додадена вредности и 4,200 други повици-по основ на инсталација на код, прашања за наплата на глоби, фискализација, придонеси и социјално осигурување, начин и постапка на регистрација по разни основи, пополнување на обрасци итн.

	2022	2021	2020
Телефонско известување на ДО за даночен долг *	969	1,214	486
Инфо линија 0 800 33 000	15,671	18,728	31,873
Телефонска линија 198 - Број на валидни повици	2,332	1,515	2,056



ПЛАН И НАПЛАТА НА ДАНОЦИТЕ, СОЦИЈАЛНИТЕ ПРИДОЕСИ ОД ПЛАТА И ДРУГИ ЈАВНИ ДАВАЧКИ ВО 2022 ГОДИНА



Со Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година („Службен весник на РСМ”, бр.287 од 20.12.2021 година) проектиран е износ на Приходи на основен буџет и фондови во висина од 259,323,600,000 денари од кои даночните приходи и придонесите како дел од Основниот Буџет и фондовите со кои администрира Управата за јавни приходи (УЈП), се планирани во висина од 184,123,500,000 денари, или од наплата на даноците 95,603,000,000 денари и од наплата на придонесите 88,520,500,000 денари.

На 20.07.2022 година, донесен е Закон за изменување и дополнување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година („Службен весник на РСМ”, бр.164). Имено, извршен е Ребаланс на Буџетот со кој Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година - Буџетска сметка е проектиран во висина од 278,592,184,000 денари што претставува зголемување во однос на првиот план во апсолутен износ од 19,268,584,000 денари или повисок за 743%. Во тие рамки, даночните приходи и социјалните придонеси од плати кои ги администрира Управата за јавни приходи се планирани во висина од 198,668,500,000 денари, што претставува зголемување од првиот план за наплата на приходите од УЈП за 7,90%.

Со тоа, Управата за јавни приходи се задолжува за наплата на 71.31% од средствата кои го формираат Буџетот на Република Северна Македонија-Буџетска сметка. По извршениот Ребаланс, даночните приходи се планирани во висина 104,469,000,000 денари, што значи дека истите се зголемени за 8,866,000,000 денари или за 9.27%.

Придонесите како дел од Основниот Буџет и фондовите со Првиот Буџетски план беа проектирани во износ од 88,520,500,000 денари. Со Ребалансот на Буџетот на РСМ социјалните придонеси се проектирани во висина од 94,199,500,000 денари, што значи зголемување на претходниот план за 5,679,000,000 денари или 6.42%.

**РЕБАЛАНС ПЛАН НА УЈП
ЗА НАПЛАТА НА ДАНОЦИТЕ И
СОЦИЈАЛНИТЕ ПРИДОНЕСИ ОД
ПЛАТА ЗА 2022**


	БУЏЕТ ПЛАН 2022	РЕБАЛАНС ПЛАН 2022	Учество Буџет на РСМ		
ВКУПНИ ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА РСМ	259,323,600,000	278,592,184,000			100.00
ПРИХОДИ ОД ДАНОЦИ И СОЦИЈАЛНИ ПРИДОНЕСИ	184,123,500,000	198,668,500,000	Учество на даноци и придонеси		
			100.00		71.31
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ (ДД,ПДД,ДДВ)	95,603,000,000	104,469,000,000	Учество во даноциите		
			100.00	52.58	37.50
Данок на добивка	12,312,000,000	13,390,000,000	12.82	6.74	4.81
Персонален данок на доход	21,051,000,000	22,637,000,000	21.67	11.39	8.13
ДДВ	62,240,000,000	68,442,000,000	65.51	34.45	24.57
ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА	88,520,500,000	94,199,500,000	Учество во придонесите		
			100.00	47.42	33.81
Пензиско и инвалидско осигурување	51,915,500,000	55,636,500,000	59.06	28.00	19.97
Здравствено осигурување	33,391,000,000	35,300,000,000	37.47	17.77	12.67
Осигурување во случај на невработеност	3,214,000,000	3,263,000,000	3.46	1.64	1.17

Во 2022 година, е остварен **вкупен приход од даноци и социјални придонеси од плата** во износ од 198,013 милиони денари (198,012,270,381 денар), што претставува 99.67% од вкупно планираните приходи за 2022 година.

По основ на **даноци** во 2022 година, остварен е вкупен приход од 104,392 милиони денари. Овој износ е понизок за 0,07% во однос на планираниот приход од 104,469 милиони денари.

Во 2022 година остварен е вкупен приход по основ на **социјални придонеси** од плата во износ од 93,621 милион денари (93,620,590,942 денари). Овој износ е понизок за 0.61% во однос на ребаланс планот.

Даноци во 000,000	Р.План	Наплата	Индекси
ДД	13,390	15,776	117.82
ПДД	22,637	23,852	105.37
ДДВ	68,442	64,764	94.63
Вкупно даноци	104,469	104,392	99.93
Учество во %	52.58	52.72	
Придонеси во 000,000	План	Наплата	Индекси
ПИО	55,637	54,954	98.77
ПЗО	35,300	35,297	99.99
ПОН	3,263	3,370	103.28
Вкупно придонеси	94,200	93,621	99.39
Учество во %	47.42	47.28	
Даноци и придонеси	План	Наплата	Индекси
Вкупно приходи	198,669	198,013	99.67






ПЛАН И НАПЛАТА НА ДАНОЧНИТЕ ПРИХОДИ

Во периодот јануари-декември 2022 година, остварен е вкупен даночен приход од 104,391,679,439 денари.

Овој износ е понизок за:

- 0.07 % во однос на планираниот приход од 104,469,000,000 денари, повисок за
- 16.49 % во однос на остварениот приход од 89,617,375,326 денари во истиот период од 2021 година, повисок за
- 37.33 % во однос на остварениот приход од 76,014,616,096 денари во истиот период од 2020 и повисок за
- 26.81 % во однос на наплатениот приход во истиот период од 2019 година во износ од 82,319,264,229 денари.

Вид данок	План	Наплатено				Индекси:			
	2022	2022	2021	2020	2019	нап./пл`21	2022/21	2022/20	2022/19
1	2	3	4	5	6	7 (3:2)	8 (3:4)	9 (3:5)	10 (3:6)
ДД	13,390,000,000	15,776,291,846	10,871,095,326	10,496,394,182	11,554,440,860	117.82	145.12	150.30	136.54
ДЛД	22,637,000,000	23,851,543,967	20,552,403,103	18,625,415,466	18,705,659,577	105.37	116.05	128.06	127.51
ДДВ	68,442,000,000	64,763,843,626	58,193,876,897	46,892,806,448	52,059,163,792	94.63	111.29	138.11	124.40
ВКУПНО	104,469,000,000	104,391,679,439	89,617,375,326	76,014,616,096	82,319,264,229	99.93	116.49	137.33	126.81



90.19 % од вкупниот нето наплатен данок се однесува на доброволно платен данок. Покрај доброволната наплата на даноците УЈП спроведува и други видови постапки за административна наплата на даноците, како што се наплати преку потпишани цесии, репрограми, опомени пред присилна наплата и присилна наплата.

РД	Нето даночни приходи	Доброволно плаќање	Пребивање на долг со преплата	Вкупно доброволно плаќање	Учество ДП/НДП	Отстапување на побарува	Репрограм на ЈП	Инспекц. контрола 75%	Опомени (даноци без МПИН)	Присилна наплата на даноци
РД Скопје	37,423	30,988	716	31,703	84.72	0.0	217	172	3,976	1,355
РД Битола	4,684	3,282	190	3,472	74.12	6.8	61	51	874	220
РД Прилеп	1,726	1,013	158	1,171	67.88	5.8	20	45	365	118
РД Струмица	2,299	1,238	377	1,615	70.25	0.0	32	70	348	234
РД Тетово	4,359	3,644	250	3,893	89.32	0.0	14	51	341	59
РД Штип	4,394	3,961	98	4,059	92.37	0.0	20	24	184	107
ДГДО	49,506	47,082	1,157	48,238	97.44	0.0	34	276	886	71
Вкупно	104,392	91,208	2,945	94,153	90.19	13	399	691	6,973	2,163
(%)	100.00	87.37	2.82	90.19		0.01	0.38	0.66	6.68	2.07



ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Во 2022 година, остварен е вкупен ДДВ приход од 64,763,843,626 денари.

Овој износ е понизок за:

- 5.37% во однос на планираниот износ од 68,442,000,000 денари, повисок за
- 11.29% во однос на остварениот во истиот период 2021 година во износ од 58,193,876,897 денари, повисок за
- 38.11% во однос на остварениот во истиот период 2020 година во износ од 46,892,806,448 денар и повисок за
- 24.4 % во однос на остварениот во истиот период 2019 година во износ од 52,059,163,792 денари

Вид данок	План	Наплатено				Индекси:			
	2022	2022	2021	2020	2019	нап./пл`21	2022/21	2022/20	2022/19
ДДВ приход	68,442,000,000	64,763,843,626	58,193,876,897	46,892,806,448	52,059,163,792	94.63	111.29	138.11	124.40
ДДВ поврат	/	-44,727,842,313	-31,271,713,826	-25,551,771,906	-25,961,519,527	/	143.03	175.05	172.29
Бруто ДДВ	/	109,491,685,939	89,465,590,723	72,444,578,354	78,020,683,319	/	122.38	151.14	140.34



Структурата на остварените приходи од ДДВ - данокот од увоз, данокот од промет во земјата, данокот на донации, задржаниот ДДВ во присилна наплата, камата за доцнење на плаќање на ДДВ и износот на вратениот ДДВ по барање на даночните обврзници, се како што следува:

Период	ДДВ на увоз	ДДВ промет во земјата	ДДВ донации	Камата	Зад. ДДВ пр. наплата	Поврат на ДДВ	Вкупно
Јануари	5,486,514,955	3,543,201,316	3,537,456	18,028,345	6,196,424	-3,269,108,055	5,788,370,441
Февруари	6,579,304,029	1,983,218,401	1,185,796	12,398,073	150,103	-3,224,549,530	5,351,706,872
Март	7,692,447,749	1,552,217,016	3,326,640	9,388,595	36,718,587	-3,299,242,606	5,994,855,981
Април	6,382,917,247	2,681,481,678	1,324,963	4,674,030	1,061,659	-3,812,352,015	5,259,107,562
Мај	5,866,967,336	1,975,928,002	1,667,501	8,505,429	11,820,589	-4,352,911,372	3,511,977,485
Јуни	6,640,190,522	2,036,669,954	1,833,197	16,144,589	11,175,531	-2,733,143,299	5,972,870,494
Јули	6,562,446,416	3,139,802,968	6,170,616	10,615,498	6,093,660	-4,277,749,546	5,447,379,612
Август	6,218,724,699	2,789,091,883	72,394	9,776,673	520,842	-4,575,957,126	4,442,229,365
Септември	6,547,930,609	2,948,917,356	355,635	39,158,097	6,525,425	-3,260,840,666	6,282,046,456
Октомври	6,292,773,519	4,181,633,490	716,847	131,890,017	10,327,440	-2,837,508,380	7779832933
Ноември	6,403,671,781	2,240,643,964	2,437,301	15,637,911	35,960,252	-4,858,931,121	3839420088
Декември	6,750,777,770	2,551,463,899	1,575,957	3,948,769	11,828,539	-4,225,548,597	5094046337
Вкупно 2022	77,424,666,632	31,624,269,927	24,204,303	280,166,026	138,379,051	-44,727,842,313	58,193,876,897
Вкупно 2021	64,615,775,343	24,539,422,455	16,958,213	189,607,205	103,827,507	-31,271,713,826	46,892,806,448
Индекси 2022/2021	119.82	128.87	142.73	147.76	133.28	143.03	111.29

Структурата на наплатата на ДДВ во 2022 година во однос на истиот период од 2021 година го покажува следното:

- Зголемување на ДДВ од увоз во периодот 01-12/2022 во однос на истиот период од 2021 во апсолутен износ од 12.808.891.289 денари или за 19.82%.
- Зголемување на ДДВ од прометот во земјата во период 01-12/2022 во однос на истиот период од 2021 година во апсолутен износ од 7.084.847.472 денари или за 28.87%.
- Задржаниот ДДВ од промет со добра во постапка

на присилна наплата покажува зголемување во период 01-12/2022 во однос на истиот период од 2021 година во апсолутен износ од 34,551,544 денари или за 33.28%.

- Данокот на донации покажува зголемување во земјата во период 01-12/2022 во однос на истиот период од 2021 година во апсолутен износ од 7,246,090 денари или за 42.73%.
- Зголемување на повратот на ДДВ во период 01-12/2022 во однос на истиот период од 2021 година во апсолутен износ од 13,456,128,487 денари или за 43.03%




ДАНОК НА ДОБИВКА

Во периодот јануари-декември 2022 година, остварен е вкупен приход од данокот на добивка од 15,776,291,846 денари.

Овој износ е повисок за:

- 17.82 % во однос на планираниот од 13,390,000,000 денари, повисок за
- 45.12 % во однос на остварениот во истиот период од 2021 година во износ од 10,871,095,326 денари, повисок за
- 50.3 % во однос на остварениот во истиот период од 2020 година во износ од 10,496,394,182 денари и повисок за
- 36.54% во однос на остварениот во истиот период од 2019 година во износ од 11,554,440,860 денари

Вид данок	План	Наплатено				Индекси:			
	2022	2022	2021	2020	2019	нап./пл`22	2022/21	2022/20	2022/19
Данок на добивка	13,390,000,000	15,776,291,846	10,871,095,326	10,496,394,182	11,554,440,860	117.82	145.12	150.30	136.54



Структура на данокот на добивка

Структура на данокот на добивка	01.01-31.12/2022	Струк. (%)	01.01-31.12/2021	Струк. (%)	% 2022/2021
Месечни аконтации	10,377,898,822	65.78	6,971,081,842	64.12	148.87
Даночни биланси	4,202,062,525	26.64	2,798,534,896	25.74	150.15
Дивиденда идруга распределба од добивка	136,926,089	0.87	135,072,159	1.24	101.37
Камата	87,859,625	0.56	245,816,061	2.26	35.74
Задржан данок	855,750,557	5.42	639,905,194	5.89	133.73
Вкупен приход	101,023,477	0.64	25,434,647	0.23	397.19
Покривање на загуба од акумулирана добивка	2,924,309	0.02	16,283,868	0.15	17.96
Ревалоризирани резерви (ревалор. вишоци)	3,310,625	0.02	28,868,137	0.27	11.47
Престанување на услови за користење на даночно олесување и ослободување	8,535,817	0.05	10,098,522	0.09	84.53
Вкупно	15,776,291,846	100	10,871,095,326	100	145.12

Структурата на данокот на добивка за периодот јануари-декември 2022 година споредено со истиот период од 2021 година, покажува значително **зголемување на наплатениот износ** на данокот на Месечните аконтации на данок на добивка кои се наплатени повеќе за 3,406,816,980 денари (за 48,87%) при нивно учество во вкупниот данок на добивка од 65.78%, зголемување на даночните биланси за 1,403,527,629 денари (50,15%) при нивно учество во вкупниот данок на добивка од 26,64%, зголемување на задржаниот данок платен за странски правни лица за 215,845,363 денари (33,73%). Останатите ставки имаат учество помало од 1% во вкупниот износ на данок на добивка.

ДАНОК НА ЛИЧЕН ДОХОД

Во периодот јануари-декември 2022 година, остварен е данок на личен доход во износод 23,851,543,967 денари.

Овој износ е повисок за:

- 5.37% во однос на планираниот 22,637,000,000 денари, повисок за
- 16.05% во однос на остварениот во 2021 година во износ од 20,552,403,103 денари, повисок за
- 28.06% во однос на остварениот во истиот период од 2020 во износ од 18,625,415,466 денари, повисок за
- 27.51% во однос на остварениот во истиот период од 2019 во износ од 18,705,659,577 денари.

Вид данок	План	Наплатено				Индекси:			
	2022	2022	2021	2020	2019	нап./пл`22	2022/21	2022/20	2022/19
Данок на личен доход	22,637,000,000	23,851,543,967	20,552,403,103	18,625,415,466	18,705,659,577	105.37	116.05	128.06	127.51



Структура на ДЛД /ПДД во 2022 и 2021 година

Структура на ПДД/ДЛД	2021	Струк. (%)	2020	Струк. (%)	% 2021/2020
плати и други лични примања	15,522,499,385	65.08	13,603,380,863	66.19	114.11
данок на пен. надомес на доброволно пенз.	8,612,843	0.04	5,238,653	0.03	164.41
по основ на договор за дело	1,985,792,550	8.33	1,611,722,293	7.84	123.21
приходи од земјоделство и шумарство	329,478,810	1.38	220,197,753	1.07	149.63
приходи од самостојна дејност	329,781,573	1.38	210,161,861	1.02	156.92
приходи од имот и имотни права	751,162,707	3.15	694,757,929	3.38	108.12
авторски и права од индустриска сопственост	308,016,132	1.29	278,415,946	1.35	110.63
приходи од капитал	2,035,021,774	8.53	1,672,771,745	8.14	121.66
приходи од капитални добивки	140,802,199	0.59	117,223,274	0.57	120.11
приходи од игри на среќа/наградни игри	1,640,715,238	6.88	1,485,242,953	7.23	110.47
други видови приходи	738,902,998	3.10	594,258,594	2.89	124.34
годишно решение на УЈП	22,487,704	0.09	20,431,601	0.10	110.06
камата за ненавремено плаќање на ПДД	36,597,899	0.15	36,387,951	0.18	100.58
приход остварен од неоданочен приход	1,672,155	0.01	2,211,687	0.01	75.61
Вкупно	23,851,543,967	100.00	20,552,403,103	100.00	116.05

Во структурата на данокот на личен доход најзначаен е износот на доход од работа кој во вкупниот износ учествува со 65.08%. Оваа категорија на ДЛД, во овој период, во однос на истиот период од 2021 година бележи зголемување на наплатата во апсолутен износ од 1,919,118,522 денари или за 14.11%.

ПРИХОДИ ОД СОЦИЈАЛНИ ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА

Во периодот јануари-декември 2022 година, остварен е вкупен приход по основ на социјални придонеси од плата во износ од 93,620,590,942 денари.

Овој износ е понизок за:

- 0.61 % во однос на планираниот од 94,199,500,000 денари, повисок за
- 10.76 % во однос на остварениот во истиот период од 2021 година во износ од 84,524,778,938 денари, повисок за
- 17.13 % во однос на остварениот во истиот период од 2020 година во износ од 79,928,037,334 денари, повисок за
- 28.32 % во однос на остварениот во истиот период од 2019 година во износ од 72,956,724,055 денари

Вид данок	План	Наплатено				Индекси:			
	2022	2022	2021	2020	2019	нап./пл`22	2022/21	2022/20	2022/19
1	2	3	4	5	6	7 (3:2)	8 (3:4)	9 (3:5)	10 (3:6)
ПИО	55,636,500,000	54,954,391,689	49,300,611,058	46,354,460,164	41,937,305,549	98.77	111.47	118.55	131.04
ПЗ	35,300,000,000	35,296,563,207	32,211,962,706	30,733,125,907	28,376,594,341	99.99	109.58	114.85	124.39
ПОН	3,263,000,000	3,369,636,046	3,012,205,174	2,840,451,263	2,642,824,165	103.27	111.87	118.63	127.50
Вкупно	94,199,500,000	93,620,590,942	84,524,778,938	79,928,037,334	72,956,724,055	99.39	110.76	117.13	128.32



Висината на остварените приходи по видови придонеси во 2022 година, во однос на планираните и во однос на остварените во 2021, 2020 и 2019 година е како што следува:

СОЦИЈАЛНИ ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА	План	Наплатено				Индекси:	
	01-12/2022	01-12/2022	01-12/2021	01-12/2020	01-09/2019	ост/план`22	2022/2021
1. Придонес за ПИО	55,636,500,000	54,954,391,689	49,300,611,058	46,354,460,164	41,937,305,549	98.77	111.47
Придонес од плата (вкупно)*	53,718,951,831	52,930,805,654	47,472,523,344	44,642,688,315	40,356,830,458	98.53	111.50
Придонеси од доход	609,000,000	573,963,681	553,612,290	539,700,180	490,251,702	94.25	103.68
Придонес од приватен сектор	1,120,000,000	1,269,274,103	1,086,967,583	1,015,918,440	921,653,129	113.33	116.77
Придонес од индивид. земјоделци	181,000,000	165,320,213	172,683,273	139,390,395	153,099,768	91.34	95.74
Камата	5,548,169	10,966,686	11,258,060	12,215,128	9,539,075	197.66	97.41
Приходи од АВР	2,000,000	4,061,352	3,566,508	4,547,706	5,931,417	203.07	113.87
2. Придонес за здравство	35,300,000,000	35,296,563,207	32,211,962,706	30,733,125,907	28,376,594,341	99.99	109.58
Придонеси од плати*	21,851,200,000	21,558,323,257	19,166,903,455	18,067,812,706	16,462,147,903	98.66	112.48
Приход од Буџет на РМ (МФ, МТСП)	11,894,000,000	12,232,163,859	11,531,947,337	11,256,562,002	10,618,418,982	102.84	106.07
Останати приходи	500,000,000	449,480,778	453,944,633	451,962,214	408,780,119	89.90	99.02
Придонеси од изминати години	1,050,000,000	1,052,628,394	1,054,418,192	951,251,506	880,410,817	100.25	99.83
Камата	4,800,000	3,966,919	4,749,089	5,537,479	6,836,520	82.64	83.53
3. Придонес за вработување	3,263,000,000	3,369,636,046	3,012,205,174	2,840,451,263	2,642,824,165	103.27	111.87
Придонес од плати	2,852,000,000	3,019,689,841	2,725,849,439	2,580,767,631	2,476,543,889	105.88	110.78
Прид на луѓе кои сам вршат дејн.	50,000,000	29,887,764	27,044,141	25,413,551	24,628,879	59.78	110.51
Придонес на прив раб во стран.	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Субвенциониран од државата	160,000,000	155,294,464	93,686,040	76,167,598	141,097,907	97.06	165.76
Мерка за субвенц.-вонредна сост.	0	0	72,748	4,865,183		0.00	0.00
Придонес за вработување	0	0	0	1,647,973		0.00	0.00
Придонес за враб.за изминати години	200,000,000	164,260,325	164,943,711	150,910,034	0	82.13	99.59
Камата	1,000,000	503,652	609,095	679,293	553,490	50.37	82.69
Вкупно (1+2+3)	94,199,500,000	93,620,590,942	84,524,778,938	79,928,037,334	72,956,724,055	99.39	110.76



ПОДОБРЕНО АДМИНИСТРИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ДОЛГОВИ



СОСТОЈБА НА ДАНОЧНИ ДОЛГОВИ


ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ (ДДВ) ДОЛГ

- На 31.12.2022 година, 17.661 обврзник должат ДДВ во вкупен износ од 14.190.976.193 денари.
- На 31.12.2021 година, 16.519 обврзници должат ДДВ во вкупен износ од 14.494.406.864 денари.

Во однос на состојбата на 31.12.2021 година кога ДДВ долгот изнесувал 14,494,406,864 денари, долгот е намален во апсолутен износ за 303,430,671 денар или за 2,1%.

Движењето на ДДВ долгот по години

Година	Износ
2018	20,371,681,639
2019	13,960,896,796
2020	14,431,375,240
2021	14,494,406,864
2022	14,190,976,193



ДАНОК НА ДОБИВКА И ДАНОК НА ВКУПЕН ПРИХОД

На 31.12.2022 година долговно салдо по основ на данокот на добивка изнесува 4,417,924,589 денари (долг без камата) и спореден со состојба на 31.12.2021 година со износ на даночен долг од 3,982,439,545 денари покажува зголемување за 10.94%.

Долговното салдо на данокот на добивка по поднесени даночни биланси на 31.12.2022 година изнесува 3,146,322,250 денари и е повисоко за 13.39% во однос на долгот на 31.12.2021 година кој е во износ од 2,774,889,966 денари. Долговното салдо по основ на данокот на вкупен приход на 31.12.2022 година изнесува 1,265,180,534 денари и е повисоко за 4.89% во однос на долгот на 31.12.2021 година кој е во износ од 1,206,225,314 денари. Долговното салдо по основ на даночни биланси на непрофитни организации на 31.12.2022 година изнесува 6,421,806 денари.

ДОЛГ ОД НЕИСПЛАТЕНА БРУТО ПЛАТА

Во периодот јануари–декември 2022 година исплатителите на плати – правни лица, вршители на дејност, паушалци и управители не исплатиле плати по 186,911 поднесени и прифатени МПИН пресметки во вкупен износ на јавни давачки во износ од 10,060,026,183 денари.

Во однос на состојбата на 31.12.2021 година кога долгот изнесува 9,182,694,989 денари, долгот е зголемен во апсолутен износ за 877,331,194 денари или за 9,55%.

КОНТРОЛИ НА ДАНОЦИ, ДРУГИ ЈАВНИ ДАВАЧКИ, КОНТРОЛИ ВО ФУНКЦИЈА И ОСТАНАТИ КОНТРОЛИ

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ

Во 2022 година вкупно се извршени 2,544 контроли на даноци (ДД, ДЛД и ДДВ) од кои со утврдени неправилности се 1,215 контроли што претставува 47.76% од вкупниот број извршени контроли. Доколку се мери ефективноста на 2,544 извршени контроли на даноци (ДД, ДЛД и ДДВ) од кои со утврдени неправилности се 1,215 контроли или 47.76 % во вкупниот број, бележи зголемување од 2.79% во однос на истиот период во 2021 година, кога од вкупно 3,031 контроли со утврдени неправилности се 1,363 контроли (44.97%). Успешноста за јавни приходи во 2022 извршила 3,858 други/останати контроли и контроли во функција (без даночни наоди). Останатите контроли и контроли во функција 156 (без даночни наоди), се контроли кои се однесуваат на проверка на одредена фактичка состојба и резултира со наод.

АВТОМАТСКА СЕЛЕКЦИЈА ЗА КОНТРОЛА НА ДАНОЧНИТЕ ОБВРЗНИЦИ


Од 1 јануари 2019 година Управата за јавни приходи започна да применува софтвер за евалуација на ризици кој содржи софтверски имплементирани правила врз основа на кои се генерира листа на ризични обврзници за контрола. Со овој софтвер се обезбедува објективна селекција на даночни обврзници за контрола, што се постигнува преку автоматизација на процесот на анализа на ризик при што значително се намалува човечкиот фактор, а со тоа и субјективноста во процесот на селекција на даночни обврзници за контрола.

РЕЗУЛТАТИ ОД КОНТРОЛИ, ПО ОСНОВ НА ДАНОЦИ, ПО ГОДИНИ

	2020	2021	2022
Број на контроли	2,745	3,031	2,544
Со неправилност	1,307	1,363	1,215
Индекс: Вк/неп.	47.61	44.97	47.76

Вкупниот број на извршени надворешни контроли по основ на даноци (ДД, ДЛД и ДДВ) во 2022 година се 2,544 контроли, што претставува намалување за: 16.06% во однос на бројот од 3,031 извршена контрола во истиот период од 2021 година.

Согледување за ефективно потрошено време по контрола - направено е врз основа на доведување во сооднос на утврдените неправилности на извршените контроли и ефективно искористеното време при вршењето на истите.



	2020	2021	2022
Искористено време (во час)	108,571	123,075	103,834
Утврдена неправилност	1,163,020,130	1,807,981,026	1,759,364,242





ПРАВНИ РАБОТИ

Во 2022 година, бројот од 1,017 примени жалби и тужби се однесува на 8 жалби и 1,009 тужби. Од вкупниот број тужби 736 се против акти кои произлегуваат од регионалните дирекции и 273 против акти кои произлегуваат од Централата за наплата на даноци.

ТУЖБИ против акти кои произлегуваат од регионалните дирекции	2022	2021	2020
Информација од УС за број на примени тужби-тековна година	736	645	477
Решени тужби во Управен суд	341	368	729
Вкупно постапки во тек пред УС - од сите години назад	1,041	818	515
Уважени предмети од УС и вратени во повторна постапка во УЈП	77	91	230
Завршени предмети во повторна постапка во УЈП	34	36	108
Незавршени предмети во повторна п-ка во УЈП	43	55	122

Управниот суд решил и доставил одлуки до УЈП за 341 тужба кои му биле доставени во предходни периоди и во текот на 2022 година. Од вкупно 341 решена тужба од страна на Управниот суд по решенија на УЈП, во 204 решенија од нив бил утврден соодветен данок и друг јавен приход, споредна даночна давачка како и други јавни давачки во вкупен износ од 824,631,110 денари, додека во останатите 137 утврдени решенија, даночните обврзници ги утврдиле поради индиции за прекршувања на постапки кој ги водела Управата за јавни приходи.

	2022		2021		2020		2022/2021		2022/2020	
	Број	Износ	Број	Износ	Број	Износ	Број	Износ	Број	Износ
Утврдени даноци во утврдените решенија	204	824,631,110	350	1,157,616,266	349	675,088,733	58.29%	71.24%	58.45%	122.15%
Утврдени даноци чиј решенија по тужба се поништени или изменети	36	233,782,243	42	47,773,434	78	150,712,413	85.71%	489.36%	46.15%	155.12%

Од вкупно 77 уважени тужби и поништени решенија од страна на Управниот суд, кај 36 од нив биле утврдени соодветни даноци и други јавни приходи, споредни даночни давачки како и други јавни давачки. Тие износи во овој случај се поништуваат, а предметите се решаваат повторно применувајќи ги упатувањата дадени во одлуките од Управниот суд. По тој основ се поништува вкупен износ на наод од 233,782,243 денари кој износ бил утврден во 36 решенија поништени од страна на Управниот суд во постапка по тужба.

ПОСТАПКИ ЗА ПОРАМНУВАЊЕ, ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА И НАПЛАТА ВО ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА

Во 2022 година, од страна на овластените даночни службеници издадени се вкупно 2,807 прекршочни платни налози во износ од 69,690,139 денари. Вкупниот број на прекршочни платни налози по кои е извршена наплата на глоба изнесува 2,381 а вкупниот износ на наплатена глоба е во висина од 32,244,838 денари. Во овој период до комисиите за прекршоци се поднесени 290 барања за поведување на прекршочна постапка во износ од 4,726,857 денари.

Број на постапки и прекршочни платни налози	Регистрација и утврдување на даноци		Регионален даночен инспекторат		ВКУПНО	
	Број	Износ	Број	Износ	Број	Износ
Број на постапки	533	6,431,172	2,274	63,258,967	2,807	69,690,139
Издадени прекршочни платни налози	176	1,595,177	2,205	30,649,661	2,381	32,244,838
Прекршочни платни налози по кои е вршена наплата -50%	253	2,604,859	37	2,121,998	290	4,726,857
Поднесени барања за поведување на прекршочна постапка	295	4,136,910	47	2,467,993	342	6,604,903

Постапки за порамнување, прекршочни платни налози и поднесени барања за поведување прекршочна постапка по години:

Прекршочни платни налози	2022		2021		2020	
	Број	Износ	Број	Износ	Број	Износ
Издадени прекршочни платни налози	2,807	69,690,139	3,403	76,435,564	667	37,939,977
Прекршочни платни налози по кои е вршена наплата 50%	2,381	32,244,838	2,896	34,063,496	607	17,497,160
Поднесени барања за поведување на прекршочна постапка	290	4,726,857	342	6,604,903	53	2,704,992

Во 2022 година по основ на донесените одлуки за прекршок изречени се вкупно 3,955 прекршочни санкции-глоби во вкупен износ од 73.015.418 денари. Од донесените одлуки платени се 116 глоби во износ од 3.303.761 денар од кои навреме се платени односно во рок кој не може да биде пократок од осум дена ниту подолг од 30 дена вкупно 54 глоби во износ од 1.497.682 денари, 20 се платени глоби по опомена со износ од 782.626 денари и 42 се платени глоби во постапка на присилна наплата со износ во висина од 1.023.453 денари.

КОМИСИЈА ЗА ПРЕКРШОЦИ	Број	Износ
Ненаплатени одлуки-изречена глоба од минати години	3.232	62,885,021
Донесени одлуки-изречена глоба во тековна година	723	10,130,397
Вкупно донесени одлуки-изречена глоба	3,955	73,015,418
Платена глоба во рок	54	1,497,682
Платена глоба по опомена	20	782,626
Платени глоби во постапка на присилна наплата	42	1,023,453
Вкупно платена глоба	116	3,303,761
Поднесени жалби до Државна комисија по донесени Решенија за изречена глоба	20	714,056
Отфрлени или одбиени жалби и потврден управен акт	13	666,860

КРИВИЧНИ ПРИЈАВИ

Во 2022 година, во 12 кривични пријави кои се поднесени од УЈП до надлежните основни јавни обвинителства, осомничени се вкупно 4 одговорни правни лица и 11 одговорни физички лица.

Според видот на кривичното дело сите кривични пријави се поднесни според:

- „даночно затајување” - се поднесени 12 кривични пријави (100%)

Во поднесените 12 кривични пријави по основ на даночно затајување, постои основано сомнение дека се затаени 130,362,267 денари.



УЧЕСТВО НА УЈП НА ПОЗНАЧАЈНИ МЕЃУНАРОДНИ НАСТАНИ



Директориите на Управата за јавни приходи на Република Северна Македонија и Даночната управа на Република Хрватска, Сања Лукаревска и Божидар Куишеша, потпишаа Меморандум за соработка.

Ова е прв Меморандум кој се потпишува со земја членка на Европската Унија, а со кој ќе се овозможи размена на најдобри искуства и практики. Со овој документ ќе се зајакне меѓусебната соработка, ќе се унапредат односите не само помеѓу двете институции, туку и помеѓу двете држави, ќе се намалат бирократските процедури, ќе се овозможи размена на искуство, трансфер на знаење, подобрување на работењето на двете даночни управи, поттикнување на доброволна усогласеност.



Директорката на Управата за јавни приходи, Сања Лукаревска учествуваше на Самитот на министри за финансии, гувернери и директори на даночните администрации од Словенија, Хрватска, Црна Гора Србија, Албанија и Република Северна Македонија.

Тема на овој годишен самит е „Финансиска и монетарна стабилност во регионот во услови на изразени геополитички ризици“.



Директорката на Управата за јавни приходи, Сања Лукаревска, како дел од Делегација од РС Македонија предводена од министерот за финансии, Фахмир Бесими учествуваше на Годишните средби на ММФ и Светска банка кои беа фокусирани на барање одговори за справување со енергетската и ценовната криза, промовирање инклузивен раст, инвестиции за климатски промени, како и инвестирање во човечки капитал.



Директориите на даночните администрации на Република Северна Македонија, Сања Лукаревска, на Р. Србија, Драгана Марковиќ, и Р. Албанија, Цено Клоси, во рамки на „Самитот Ошворен Балкан“, потпишаа Меморандум за соработка на даночните администрации во Западн Балкан.

Целта на овој Меморандум е проглаголување на соработката, унапредување на меѓусебните односи, развој и размена на искуства во приоритетните области на даночните институции. Соработката во рамки на „Ошворен Балкан“ е можност за поврзување на региони, заедничка борба против фискалната евазија, како и примена на најредни методи за наплата на приходите, трансфер на знаење и размена на најдобри практики и искуства.



Делегација на Управата за јавни приходи предводена од главниот преговарач за РСМ, вицепремиерот за европски прашања Бојан Мариќ и директорката на Управата за јавни приходи Сања Лукаревска на состанокот за објаснувачки скрининг за Поглавје – 16, Оданочување ја започнаа првата фаза од преговорите со Европската Унија.

На состанокот од страна на претставниците на Европската комисија беше претставена регулативата на ЕУ која се однесува на директното и индиректното оданочување донесено при крајот на 2018 година, сретнување на даночното зајакнување, заемна помош во области на индиректно оданочување и шековни случувања во врска со Директивите за развојот на е-трговијата поврзана со ДДВ.



Директорката на Управата за јавни приходи, Сања Лукаревска оствари средба со шефот на политички и економски оддел, Кристофер Зимер, Јордан Дамчевски - советник за економски прашања, и Милко Бурчевски - советник за политички прашања при амбасадата на САД во земјата.

Тема на состанокот беше модернизација и дигитализација на УЈП, а се разговараше и за поддршката која во изминатите години ја добива Управата за јавни приходи преку меѓународните организации ММФ и Светска банка. На состанокот се презентираше и реформата за дигитализација и модернизација на УЈП, а се разгледаа и можностите за следна соработка која ќе овозможи заокружување на реформскиот процес на институцијата.

УЏП ПРОФИЛИ НА СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ

ФЕЈСБУК

Посетители (subscribers , likes) - 4.105

Вкупно посети на страната - 38.602

Најгледана содржина - 22.982

Вкупно Објави - 155

WWW.UJP.GOV.MK

Корисници - 506.857

Нови корисници - 474.686

Сесии - 2.095.336

Број на сесии по корисник - 4.13

Прегледи на страници - 7.509.976

Страница/Сесии - 3.58

Просечно времетраење
на сесијата - 00:03:19

Стапка на отскокнување - 37,83%



СТАТИСТИКИ



НАПЛАТА НА ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	2020	2021	2022
	во (000) МКД		
План за даночни приходи согласно државниот Буџет	77,300,000	87,010,000	104,469,000
Вкупна наплата на даночни приходи	76,014,616	89,617,375	104,391,679
Данок на добивка (ДД)	10,496,394	10,871,095	15,776,292
Персонален данок (ДЛД)	18,625,415	20,552,403	23,851,544
МПИН - задршка од работодавачите	12,620,061	13,603,381	15,522,499
Данок на додадена вредност (ДДВ) нето	46,892,806	58,193,877	64,763,844
• Данок на додадена вредност (ДДВ) - бруто наплата во земјата	22,969,078	24,849,815	32,067,019
• Данок на додадена вредност (ДДВ) - наплатено при увоз	49,475,500	64,615,775	77,424,667
• Данок на додадена вредност (ДДВ) - реализирани поврати	-25,551,772	-31,271,714	-44,727,842
Наплата на социјални придонеси	79,928,037	84,524,779	93,620,591

Како процент од вкупната наплата на даночни приходи

Вкупна наплата на даночни приходи	100.0	100.0	100.0
Данок на добивка (ДД)	13.8	12.1	15.1
Персонален данок (ПДД)	24.5	22.9	22.8
МПИН - задршка од работодавачите	16.6	15.2	14.9
Данок на додадена вредност (ДДВ) нето	61.7	64.9	62
• Данок на додадена вредност (ДДВ) - бруто наплата во земјата	30.2	27.7	30.7
• Данок на додадена вредност (ДДВ) - наплатено при увоз	65.1	72.1	74.2
• Данок на додадена вредност (ДДВ) - реализирани поврати	33.6	34.9	42.8

Како процент од БДП

Вкупна наплата на даночни приходи	11.4	12.4	13.1
Данок на добивка (ДД)	1.6	1.5	2.0
Данок на личен доход (ДЛД)	2.8	2.9	3.0
МПИН - задршка од работодавачите	1.9	1.9	2.0
Данок на додадена вредност (ДДВ) нето	7.0	8.1	8.1
• Данок на додадена вредност (ДДВ) - бруто наплата во земјата	3.4	3.4	4.0
• Данок на додадена вредност (ДДВ) - наплатено при увоз	7.4	9.0	9.7
• Данок на додадена вредност (ДДВ) - реализирани поврати	3.8	4.3	5.6
Наплата на социјални придонеси	11.9	11.7	11.8
Номинален БДП изразен во домашна валута	669,280,000	720,414,000	794,798,000

РЕГИСТРАЦИИ	2020	2021	2022
Регистрирани даночни обврзници			
• Правни лица	109,856	112,344	115,438
• Вршители на дејност	218,200	218,049	217,911
• Земјоделци	193,848	193,885	193,925
Новорегистрирани ПЛ и СВД	7,704	9,292	9,249
Одјавени ПЛ и СВД	6,191	6,955	6,293
Неактивни даночни обврзници	7,120	7,084	7,071
Правни лица	5,003	4,967	4,954
Вршители на дејност	2,117	2,117	2,117

ПОДРЕГИСТРИ

РЕГИСТРИРАНИ ДАНОЧНИ ОБВРЗНИЦИ ЗА ЦЕЛИ НА ДДВ	38,425	39,145	39,947
Месечни	5,928	5,657	6,376
Тримесечни	32,497	33,488	33,571
• Новорегистрирани	2,111	2,671	2,904
• Дерегистрирани	6,275	1,951	2,102
ОБВРЗНИЦИ ЗА е-ДАНОЦИ (активни)	91.321	92.525	94,660

ФИСКАЛНА ОПРЕМА ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ ПЛАЌАЊА

Фискална опрема со ГПРС ставена во функција	61,125	63,942	66,380
Фискализирани даночни обврзници со Фискална опрема со ГПРС	34,336	35,150	35,917

НАВРЕМЕНО ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА (ДД-ДБ И ДБ-ВП за деловна 2021) 2022

	Вкупно пријави доставени навреме	Вкупно пријави кои се очекува да бидат доставени	Процент на оние кои доставуваат навреме (во проценти)
Сите обврзници за ДД	69,290	71,913	96.4%

НАВРЕМЕНО ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА ДДВ (ДП декември 2021–ноември 2022)

Месец	Вкупно пријави доставени навреме ¹	Вкупно пријави кои се очекува да бидат доставени ²	Процент на оние кои доставуваат навреме ³
01	37,546	39,242	95.7%
02	5,992	6,391	93.8%
03	6,145	6,391	96.2%
04	36,885	38,926	94.8%
05	6,225	6,378	97.6%
06	6,260	6,380	98.1%
07	37,261	39,114	95.3%
08	6,251	6,380	98.0%
09	6,262	6,380	98.2%
10	37,796	39,588	95.5%
11	6,244	6,378	97.9%
12	6,228	6,378	97.6%
Вкупно	199,095	207,926	95.8%

НАВРЕМЕНО ДОСТАВУВАЊЕ НА МПИН ПРЕСМЕТКИ 2022 (кои ги доставуваат работодавачите)

Месец	Вкупно пријави доставени навреме ¹	Вкупно пријави кои се очекува да бидат доставени ²	Процент на оние кои доставуваат навреме ³
01	65,576	70,484	93.0%
02	65,260	70,234	92.9%
03	64,932	70,091	92.6%
04	64,713	69,443	93.2%
05	64,598	69,353	93.1%
06	64,504	69,299	93.1%
07	64,403	69,213	93.1%
08	64,215	69,097	92.9%
09	64,124	69,092	92.8%
10	65,249	70,324	92.8%
11	65,034	70,243	92.6%
12	64,549	70,087	92.1%
Вкупно	777,157	836,960	92.9%

КОРИСТЕЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИ УСЛУГИ	2020	2021	2022
Вкупно - Доставени пријави			
ДД	67,327	69,328	70,317
ДДВ	233.087	231.806	238,283
Електронско доставување на пријави			
ДД	66,373	68,950	70,071
ДДВ	233,086	231,741	238,283
Електронско доставување (како процент од сите пријави доставени за секој вид данок)			
ДД	98.58%	99.45%	99.65%
ДДВ	100.00%	99.97%	100.00%

РЕШАВАЊЕ НА ДАНОЧНИ СПОРОВИ-ТУЖБИ 2022					
Период	Број на ТУЖБИ			Завршени за 90 дена	
	За работа	Завршени во периодот	Состојба на крајот од периодот	Вкупно	како % од вкупно
01-03	1.165	149	1.016		0.00%
04-06	1.200	159	1.041		0.00%
07-09	1.322	106	1.216		0.00%
10-12	1.387	204	1.183		0.00%

Напомена: Иако се прикажани тужбиите за кои води евиденција сите регионални дирекции на УЈП како и тужбиите за кои се води евиденција во Централниот за натамошно на глоби при УЈП.



УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Бул. „Кузман Јосифовски - Питу“ бр.1, 1000 Скопје

е-пошта: info@ujp.gov.mk

Инфо центар 0800 33 000; 02/3253 200

www.ujp.gov.mk